

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Секуловска Снежана од Охрид УП2 09-48/21 од 19 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-846 од 29 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-846 од 29 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Секуловска Снежана од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-48/21 од 19 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-846 од 29 декември 2020 година издадено од КЕЦ Делчево, за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, објектот е на околу 300 метри нисконапонска мрежа, надвор од ДУП/УПСУПВНМ и нема потенцијални баратели на приклучок во околина.

На седницата од 24 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-48/21 од 19 февруари 2021 година со прилог:

-Скица од подрачјето

-Имотен лист бр. 68 за КП бр. 287, 297 и 716, КО Горно Дупени

-БСП-1 образец од 21 декември 2020 година

РОБСП бр. 11-846 од 29 декември 2020 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација која ја поседува по предметот односно Решение за земјоделско стопанство и GIS скица, при што на 1 март 2021 година беше доставена побараната документација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –48/21  
11 март 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски